



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 јуни 2022 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: мај 2022 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити во мај изнесува 4,28% и бележи месечен и годишен пад од 0,02 п.п. и 0,28 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,67%, што претставува месечно и годишно намалување од 0,01 п.п. и 0,18 п.п., соодветно.
- Во мај, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² забележа минимален пад од 0,01 п.п. на месечна основа и изнесува 3,97%, додека на годишно ниво се зголеми за 0,13 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечен и годишен раст од 0,11 п.п. и 0,09 п.п., соодветно и изнесува 0,76%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	5.2021	6.2021	9.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022
во % на годишно ниво									
Вкупни кредити	4.56	4.54	4.46	4.37	4.35	4.33	4.30	4.30	4.28
Корпоративен сектор	3.68	3.65	3.58	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43
Домаќинства	5.35	5.33	5.24	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06
Новоодобрени кредити	3.84	4.03	4.03	3.61	3.84	3.94	3.75	3.98	3.97
Корпоративен сектор	3.31	3.43	3.63	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46
Домаќинства	4.61	4.64	4.61	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53
Вкупни депозити	0.85	0.84	0.78	0.74	0.71	0.71	0.70	0.68	0.67
Корпоративен сектор	1.16	1.16	1.08	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87
Домаќинства	0.82	0.80	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66
Новопримени депозити	0.67	0.53	0.85	0.70	0.53	0.56	0.68	0.65	0.76
Корпоративен сектор	0.74	0.51	0.62	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11
Домаќинства	0.64	0.53	0.94	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор во мај изнесува 3,43% и е пониска за 0,02 п.п., во споредба со претходниот месец. Надолната промена е резултат на намалувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), додека каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула се непроменети. Анализирano на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор се намали за 0,25 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Во мај, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор оствари месечен пад од 0,17 п.п. и се сведе на 3,46%. Притоа, падот се должи на намалувањето кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,54 п.п. и 0,08 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п.). Во споредба со истиот месец минатата година, оваа каматна стапка бележи раст од 0,15 п.п.



Извор: НБРСМ.





³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, овој месец, изнесува 0,87% и бележи месечно зголемување од 0,04 п.п. Анализирани по валута, месечниот раст произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,06 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), додека каматните стапки на депозитите во странска валута бележат пад (за 0,02 п.п.). На годишно ниво, оваа каматна стапка е пониска за 0,29 п.п.
- Во мај, кај каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, е забележан месечен раст од 0,59 п.п. и изнесува 1,11%. Притоа, растот е резултат на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,64 п.п.), при остварен раст и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,29 п.п.). Овој месец, банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,37 п.п., во споредба со истиот месец минатата година.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Овој месец, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата на месечно ниво се намали за 0,03 п.п. и се сведе на 5,06%. Месечната промена се должи на намалените каматни стапки кај сите компоненти, и тоа: каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,03 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,29 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во мај, изнесува 4,53%, што претставува раст од 0,02 п.п. на месечно ниво. Нагорното поместување произлегува од зголемувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,12 п.п. и 0,06 п.п., соодветно), при минимален раст и на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Споредено на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е пониска за 0,08 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во мај, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата забележа минимално месечно намалување од 0,01 п.п. и изнесува 0,66%. Падот е одраз на намалените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,01 п.п., соодветно), во услови на непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула. Оваа каматна стапка бележи пад од 0,16 п.п. во споредба со истиот месец претходната година.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ во мај е пониска за 0,07 п.п. и изнесува 0,62%. Месечниот пад се објаснува со намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,17 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Во однос на мај 2021 година, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е намалена за 0,02 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 29 јули 2022 година (референтен пресек заклучно со јуни 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).